



Народна банка на Република Македонија Дирекција за статистика

Скопје, 28 февруари 2017 година

Соопштение за печат

Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците¹: јануари 2017 година

- Просечната каматна стапка на вкупните кредити во јануари изнесува 6,2% и е непроменета од ноември 2016 година наваму, додека просечната каматна стапка на вкупните депозити изнесува 1,7%, при минимален месечен пад од 0,1 п.п.
- Во јануари, каматната стапка на новоодобрените кредити бележи месечен раст од 0,6 п.п. и изнесува 5,9%. Каматната стапка на новопримените депозити се задржа на нивото од 1,6%, без месечни промени.

Табела 1. Каматни стапки на вкупните и новите кредити и депозити

	12.2015	1.2016	2.2016	3.2016	4.2016	5.2016	6.2016	7.2016	8.2016	9.2016	10.2016	11.2016	12.2016	1.2017
во % на годишно ниво														
Вкупни кредити	6.5	6.5	6.5	6.5	6.4	6.4	6.4	6.3	6.4	6.3	6.3	6.2	6.2	6.2
Корпоративен сектор	6.3	6.3	6.3	6.2	6.2	6.2	6.1	6.1	6.1	6.0	6.0	5.9	5.8	5.8
Домаќинства	6.8	6.8	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.6	6.6	6.6
Новоодобрани кредити	5.9	6.0	6.1	6.0	5.7	5.9	5.9	5.9	5.9	5.8	5.7	5.7	5.3	5.9
Корпоративен сектор	5.9	6.0	6.1	6.0	5.7	6.0	5.8	5.9	5.8	5.8	5.6	5.7	5.2	5.9
Домаќинства	5.7	6.0	6.0	5.9	5.9	5.8	5.9	5.8	6.0	5.9	5.8	5.8	5.6	5.9
Вкупни депозити	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7
Корпоративен сектор	2.2	2.2	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
Домаќинства	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
Новопримени депозити	1.6	1.8	1.6	1.7	1.7	1.1	1.4	1.5	1.4	1.6	1.6	1.7	1.6	1.6
Корпоративен сектор	1.3	2.0	1.1	1.3	1.2	0.8	0.9	1.3	0.9	1.4	1.4	1.6	1.5	1.3
Домаќинства	1.9	1.7	2.0	1.9	1.9	1.5	1.9	1.6	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.7



Извор: НБРМ.

¹ Под „каматна стапка“ се подразбира пондерирана просечна каматна стапка искажана во проценти на годишно ниво. За подетално објаснување види методологија <http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-ponderirani-kamatni-stapki-na-bankite-i-stedilnicite-nova-metodologija-od-januari-2015-godina.nspix>





Народна банка на Република Македонија Дирекција за статистика

1. Каматни стапки на корпоративниот сектор²



Извор: НБРМ.

- Во јануари 2017 година, каматната стапка на вкупните кредити на корпоративниот сектор е непроменета во споредба со претходниот месец, на нивото од 5,8%. Во однос на јануари 2016 година, каматната стапка е пониска за 0,5 п.п.
- Во првиот месец од 2017 година, новите кредити на корпоративниот сектор се одобрувани по стапка од 5,9%, што е блиску до просечно ниво на оваа стапка за периодот јануари – ноември 2016 година. Притоа, месечното зголемување од 0,7 п.п. главно произлегува од вонредно ниската споредбена основа во декември 2016 година. Анализирано од аспект на валутната структура на одобрените кредити, нагорната месечна промена на просечната стапка е резултат на зголемувањето кај каматните стапки на денарските кредити без валутна клаузула (за 0,5 п.п.) и каматните стапки на денарските кредити со валутна клаузула (за 0,6 п.п.), наспроти падот кај стапките на кредитите во странска валута (за 0,3 п.п.).



² За потребите на ова соопштение, корпоративниот сектор се однесува на нефинансиските институции (јавни и останати).




Народна банка на Република Македонија Дирекција за статистика


Извор: НБРМ.

- Просечната каматна стапка на вкупните депозити од корпоративниот сектор се задржа на нивото од 2,1%. Споредено на годишна основа, каматната стапка на вкупните депозити на корпоративниот сектор е пониска за само 0,1 п.п.
- Во јануари просечната каматна стапка на новопримените депозити³ изнесува 1,3% што преставува надолна промена од 0,2 п.п., во споредба со претходниот месец. Намалувањето е резултат на падот на стапките на денарските депозити без валутна клаузула (0,2 п.п.) и депозитите во странска валута (0,3 п.п.).

2. Каматни стапки на домаќинствата⁴



Извор: НБРМ.




- Во првиот месец од 2017 година, каматната стапка на вкупните кредити одобрени на домаќинствата и натаму е на нивото од 6,6%, без промени во последните три месеци. Во однос на јануари 2016 година, оваа стапка е пониска за 0,2 п.п.
- Каматната стапка на новодобрените кредити на домаќинствата овој месец изнесува 5,9%, при месечен раст од 0,3 п.п. Зголемувањето е резултат на порастот на сите компоненти, при што месечниот раст е најизразен кај каматната стапка на кредитите во странска валута (за 0,6 п.п.), при помали поместувања кај каматните стапки на кредитите во денари, со и без валутна клаузула (за 0,1 и 0,2 п.п., соодветно).

³ Во графиконот којшто се однесува на „Каматните стапки на новопримени депозити на корпоративниот сектор“ прекилот во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозити од корпоративниот сектор.


⁴ За потребите на ова соопштение, домаќинствата опфаќаат: физички лица, самостојни вршители на дејност и непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата.



Народна банка на Република Македонија Дирекција за статистика



Извор: НБРМ.



- Просечната каматна стапка на вкупните депозити од домаќинствата и овој месец се задржа на нивото од 1,7%, без промени од септември 2016 година. Во споредба со јануари 2016 година, оваа каматна стапка бележи намалување од 0,2 п.п.
- Во јануари просечната каматна стапка на новопримените депозити⁵ од домаќинствата изнесува 1,7%. Притоа, минималната надолна промена од 0,1 п.п. е предизвикана од падот на стапката на денарските депозити без валутна клаузула.

Придружни информации

Временски серии податоци: годишни, квартални и месечни податоци за пондерираните каматни стапки на банките и штедилниците <http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-ponderirani-kamatni-stapki-na-bankite-i-stedilnicite-nova-metodologija-od-januari-2015-godina.nspix>

Методолошки појаснувања: <http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-ponderirani-kamatni-stapki-na-bankite-i-stedilnicite-nova-metodologija-od-januari-2015-godina.nspix>

Следни објавувања: Календар на објавување податоци <http://nbrm.mk/kalendar-na-objavuvanje-na-podatoci.nspix>

⁵ Во графиконот којшто се однесува на „Каматните стапки на новопримени депозити на домаќинствата“ прекилот во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозити од домаќинствата.



Народна банка на Република Македонија
Дирекција за статистика

Месечни податоци за каматните стапки: 31 март 2017 (референтен пресек заклучно со февруари 2017).

За новинарски прашања, ве молиме контактирајте со лицата од Кабинетот на гувернерот.

За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, побарајте нè на: contact.statistika@nbrm.mk или на телефонскиот број 02 3215 181 локал 116 (или 112/ 110/ 108).